

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 25

Вторник, 20 ноември 2012 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:	Стр.	Стр.
470. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица	2	
471. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица	3	
472. Одлука за организирање на јавна анкета по Локалната урбанистичка планска документација КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица	4	
473. Одлука за организирање на јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица	4	
474. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017	5	
475. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017		6
476. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017		6
477. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017		7
478. Одлука за организирање на јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017		8
479. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 2 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017		9

- | | |
|--|--|
| <p>480. Решение за формирање комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица 9</p> <p>481. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Локалната урбанистичка планска документација КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица 10</p> <p>482. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 10</p> | <p>483. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 11</p> <p>484. Решение за формирање комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација по Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 11</p> <p>485. Решение за формирање на Општинско координативно тело за инклузија за учениците со посебни образовни потреби 12</p> |
|--|--|

470.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица
(плански период 2011-2016)
Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица со површина од 15.93 ха и граничен опфат:

- Од југ со новопланирана клучка според ГУП на град Струмица;
- Од север со ул. „ број 16“ ;

- Од исток со ул. „Климент Охридски“ и
- Од запад со ул. „ Маршал Тито“

Член 2

Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, во „Службен гласник на општина Струмица“ и средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

Член 4

Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за уранизам и комунални работи ул.“Ленинова“ во соба број 3.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица, своите забелешки на посебни анкетни листови, ќе можат да ги достават во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ канцеларија број 3.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9470/1 Градоначалник
19.11.2012 год на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

471.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
планза блок бр. 24 УЕ 9 во град
Струмица (плански период 2011-2016)
Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица со површина од 15.93 ха и граничен опфат:

- Од југ со новопланирана клучка според ГУП на град Струмица;
- Од север со ул. „ број 16“ ;
- Од исток со ул. „Климент Охридски“ и
- Од запад со ул. „ Маршал Тито“.

Член 2

Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, во „Службен гласник на општина Струмица“ и средствата за јавно информирање.

Член 3

Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица со површина од 15.93 ха ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ во соба број 3.

Член 4

Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2012 година во 14,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ во соба број 3.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9470/2 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

472.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а
за организирање на јавна анкета по
Локалната урбанистичка планска
документација КП бр. 491, 492, 487/2,
488/2 и дел од 485 во КО Просениково
Општина Струмица**

Член 1

Се организира јавна анкета на Локалната урбанистичка планска документација КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица со површина од 3.558 м² со намена Г4 – стовариште и граничен опфат:

- Од исток со останатиот дел од КП бр. 485;
- Од север границата помеѓу градежната парцела со КП бр. 488 и 487;
- Од запад границата помеѓу парцелите и површината за јавна употреба локален пат Просениково – Пиперево и
- Од југ границата помеѓу градежната парцела со КП бр. 493 и дел од КП бр. 485

Член 2

Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во “Службен гласник на општина Струмица” и преку средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од денот на објавувањето на Одлуката.

Член 4

Локалната урбанистичка планска документација за КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица со површина од 3.558 м², ќе биде изложена во просториите на

Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица, своите забелешки на посебни анкетни листови, ќе можат да ги достават во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ канцеларија број 3.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9469/1 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

473.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Локалната урбанистичка планска
документација КП бр. 491, 492, 487/2,
488/2 и дел од 485 во КО Просениково
Општина Струмица**

Член 1

Се организира јавна презентација на Локалната урбанистичка планска документација КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица со површина од 3.558 м² со намена Г4 – стовариште и граничен опфат:

- Од исток со останатиот дел од КП бр.485;
- Од север границата помеѓу градежната парцела со КП бр. 488 и 487;
- Од запад границата помеѓу парцелите и површината за јавна употреба локален пат Просениково – Пиперево и
- Од југ границата помеѓу градежната парцела со КП бр. 493 и дел од КП бр. 485

Член 2

Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина Струмица“ и преку средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9469/2 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

474.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија " број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање на јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017

Член 1

Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 263 м² и граничен опфат:

- Од север со ул. „Крушевска Република“;
- Од запад со ул. „Киро Абрашев“;
- Од југ со КП бр. 2597/1 и
- Од исток со КП бр.2590.

Член 2

Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, Службен гласник на општина Струмица и средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

Член 4

Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 263 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица, своите забелешки на посебни анкетни листови, ќе можат да ги достават во просториите на Секторот за

урбанизам и комунални работи ул.
„Ленинова“ канцеларија број 3.

Член 3

Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр.
2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2
по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017
со површина од 263 м² ќе биде изложен
во просториите на Секторот за урбанизам
и комунални работи ул. "Ленинова" во
соба број 3.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9473/1 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

Член 4

Јавната презентација ќе се одржи
на ден 30.11.2012 година во 12,30 часот
во просториите на Секторот за урбанизам
и комунални работи ул. "Ленинова" во
соба број 3.

475.

Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање –
пречистен текст ("Службен весник на
Република Македонија" број 60/11) и член
39 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст ("Службен гласник на
општина Струмица" број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9473/2 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ
2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017

Член 1

Се организира јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр. 2598
КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП),
Општина Струмица 2012 – 2017 со
површина од 263 м² и граничен опфат:

- Од север со ул. „ Крушевска Република“;
- Од запад со ул. „ Кирил Абрашев“;
- Од југ со КП бр. 2597/1; и
- Од исток со КП бр .2590.

476.

Врз основа на член 24 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање-
пречистен текст ("Службен весник на
Република Македонија " број 60/11) и
член 39 од Статутот на општина
Струмица – пречистен текст ("Службен
гласник на општина Струмица" број 5/06),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе

Член 2

Одлуката за организирање јавната
презентација ќе биде објавена на огласната
табла на Општина Струмица, Секторот за
уранизам и комунални работи, ВЕБ
страницата на Општина Струмица, во
„Службен гласник на општина Струмица“ и
средствата за јавно информирање.

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички
план за една градежна парцела на КП
бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7
(блок 28 по ГУП), Општина Струмица
2012 - 2017

Член 1

Се организира јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр.
5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок

28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 276 м² и граничен опфат:

- Од северозапад со КП бр. 5007;
- Од југозапад со ул. „Охридска“ и
- Од североисток и југоисток со КП бр. 5005/1

Член 2

Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

Член 4

Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 276 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица, своите забелешки на посебни анкетни листови, ќе можат да ги достават во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” канцеларија број 3.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9471/1 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

477.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање на јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017

Член 1

Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 276 м² и граничен опфат:

- Од северозапад со КП бр. 5007;
- Од југозапад со ул. „Охридска“; и
- Од североисток и југоисток со КП бр. 5005/1.

Член 2

Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

Член 3

Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 276 м² ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

Член 4

Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2012 година во 13,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9471/2 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

478.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
за една градежна парцела на КП бр. 164
КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ
1 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017

Член 1

Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 259 м² и граничен опфат:

- Од североисток со ул. „Климент Охридски“;
- Од југисток со КП бр. 155;
- Од југозапад со КП бр. 163; и
- Од северозапад со КП бр. 165.

Член 2

Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

Член 4

Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 259 м², ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ канцеларија број 3.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9472 /1 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

479.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 - 2017

Член 1

Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 259 м² и граничен опфат:

- Од североисток со ул. „Климент Охридски“;
- Од југисток со КП бр. 155;
- Од југозапад со КП бр. 163; и
- Од северозапад со КП бр. 165.

Член 2

Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, „Службен гласник на општина Струмица“ и средствата за јавно информирање.

Член 3

Нацрт - Деталниот урбанистички план за градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. ”Ленинова” во соба број 3.

Член 4

Јавната презентација ќе се одржи на ден 30.11.2012 година во 13,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. ”Ленинова” во соба број 3.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9472/2 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

480.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавната анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за блок бр. 24 УЕ 9 во град Струмица (плански период 2011-2016) Општина Струмица со површина од 15.93 ха во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 30.11.2012 година во 14,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9470/3 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

481.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Локалната урбанистичка планска документација за КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната анкета и јавната презентација на Локалната урбанистичка планска документација за КП бр. 491, 492, 487/2, 488/2 и дел од 485 во КО Просениково Општина Струмица со површина од 4.851,2 м² во состав:

- Стојан Динев – дип. инж. архитект раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;

- Александра Едровска – дип. инж. архитект претставник на изготвувачот на планот; и

- Александар Цицимов – дип. инж. архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета, а јавната презентација на ден 30.11.2012 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" во соба број 3.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9469/3 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

482.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 уе 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 2598 КО Струмица, блок 4 (блок 13 УЕ 2 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 263 м² во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;

- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот; и

- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 30.11.2012 година во 12,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица"

Бр. 08-9473/3 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

483.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 5006 КО Струмица, дел од блок 7 (блок 28 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 276 м² во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Томе Тимов – претставник на изготвувачот на планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 30.11.2012 година во 13,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9471/3 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

484.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавната анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план за една градежна парцела на КП бр. 164 КО Струмица, дел од блок 20 (блок 2 УЕ 1 по ГУП), Општина Струмица 2012 – 2017 со површина од 259 м² во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Томе Тимов – претставник на изготвувачот на планот; и
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 30.11.2012 година во 13,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул." Ленинова" во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-9472/3 Градоначалник
19.11.2012 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....
485.

Врз основа на член 39 од Статутот на општина Струмица –пречистен текст (Службен гласник на општина Струмица бр. 05/06) Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Општинско
координативно тело за инклузија на
учениците со посебни образовни
потреби

1. За потребите на основните и средните училишта во Општина Струмица се формира Општинско координативно тело за инклузија на учениците со посебни образовни потреби во следниот состав:

- Соња Чурлинова – раководител на Одделение за образование
- Зоран Узунов – Овластен општински просветен инспектор; и
- Спасе Додевски – дефектолог, вработен во ООУ „Сандо Масев“ Струмица.

2. Мандатот на членовите на Општинско координативно тело трае една година.

3. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-8309/9 Општина Струмица
15.10.2012 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
